

Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ" број 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006 и 160/07), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА
ГОДИШНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ
ДАНОК НА ДОХОД

("Сл.весник на РМ" број 103/2001, 138/2006 и 3/2008)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на пополнување на годишната даночна пријава на персоналниот данок на доход.

Член 2

Обврзникот на персоналниот данок на доход за приходите од имот и имотни права поднесува годишна даночна пријава на образецот "ПДД-ГДП", кој е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи: податоци за обврзникот и за приемот на образецот, податоци за остварените приходи, податоци за подносителот на пријавата, општи напомени и упатство за пополнување.

Член 3

Во делот наменет за податоци за обврзникот се искажува: единствениот даночен број на обврзникот (матичниот број на обврзникот од личната карта), името и презимето, адреса на живеење и број на телефон/телефакс, даночен период и рок за поднесување.

Во горниот десен агол на образецот се искажува датум и број на приемот и овој дел го пополнува органот за јавни приходи.

Член 4

Во делот - Податоци за остварените приходи, во колона (1) се искажани сите видови приходи кои го претставуваат доходот што подлежи на оданочување, а кои обврзникот е должен да ги прикаже во годишната даночна пријава, согласно Законот за персонален данок на доход (во понатамошниот текст: Законот). Во колона (2) се искажува бруто износот на

секој остварен приход, во колона (3) вкупниот износ на одбитоци кои го намалиле бруто приходот при пресметувањето на аконтациите на данокот (придонеси, признаени трошоци и други намалувања утврдени со Законот), а во колона (4) вкупниот износ на платените аконтации на персоналниот данок на доход.

Податоците за остварените приходи се искажуваат врз основа на издадени потврди, пресметки и други документи за пресметаниот и платен данок од исплатувачот, врз основа на решенија на органот за јавни приходи, како и врз основа на деловните книги и друга евиденција на обврзникот.

Член 5

На реден број 1 - Плати, надоместоци и други дополнителни примања од работен однос, се искажуваат остварените плати, надоместоци и други дополнителни примања од работен однос, за кои постои обврска за плаќање на данокот согласно со член 14-а, став 1, точки 1, 5, 6, 7 и 10 од Законот, без оглед дали се исплатени во пари или во некој друг облик.

Член 5-а

На реден број 1-а - Дополнителни примања и надоместоци од работен однос на кој не се платени придонеси, се искажуваат сите лични примања остварени во пари или во некој друг облик за кои не постои обврска за плаќање на придонеси.

Член 6

На реден број 2 - Пензии, се искажуваат примањата остварени како пензии, согласно член 14, став 1, точка 2 од Законот.

Корисниците на пензии преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување пресметаниот данок од доходот го евидентираат како да е платен, согласно со одредбата од член 141-а од Законот.

Член 7

На реден број 3 - Примања на членови на органите на управување и на органите на надзор на трговските друштва, се искажуваат примањата утврдени согласно со одредбите од член 14-а, став 1, точка 3 од Законот. Примањата остварени како плати, надоместоци и други дополнителни примања од работен однос на член на органот на управување или на органот на надзор на трговските друштва, се искажуваат на реден број 1.

Член 8

На реден број 4 - Примања на функционери, пратеници, советници и други носители на јавни функции, се искажуваат примањата утврдени согласно со одредбите од член 14-а, став 1, точка 4 од Законот. Примањата остварени како плати, надоместоци и други дополнителни примања од работен однос на носителот на јавни функции, посебно се искажуваат на реден број 1.

Член 9

На реден број 5 - Надоместоци за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници, кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции, се искажуваат примањата на овие лица утврдени согласно со член 14-а, став 1, точка 8 од Законот.

Член 10

На реден број 6 - Надоместоци за работа на членови на Македонската академија на науките и уметностите, се искажуваат надоместоците на овие лица утврдени согласно со член 14-а, став 1, точка 9 од Законот.

Член 11

На реден број 7 - Примања по основ на договор за повремено или привремено вршење на услуги, се искажуваат сите примања остварени од повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица, утврдени согласно со член 14-а, став 1, точка 11 од Законот.

Член 12

На реден број 8 - Катастарски приход, се искажува висината на катастарскиот приход утврдена според решението на органот за јавни приходи, врз основа на кое обврзникот плаќа аконтативен данок, согласно со одредбата од член 20 од Законот.

Обврзникот кој пред почетокот на годината ќе се определи за оданочување според вистинскиот приход од земјоделство и шумарство, како и обврзникот чии приходи значително го надминуваат катастарскиот приход и кој го утврдува нето приход од вршење на самостојна земјоделска дејност, како вршител на самостојна земјоделска дејност согласно член 30-а од Законот, нето приходот го искажува на реден број 9.

Член 13

На реден број 9 - Нето приход остварен од вршење на самостојна дејност, во колона (2) се искажува нето приходот од вршење самостојна дејност утврден во даночниот биланс, согласно членовите од 30-а до 30-и од Законот, а во колона (3) како одбиток се искажува износот на даночното ослободување утврдено со членовите 30-к од Законот, додека платените придонеси и другите јавни давачки кои влегле како трошок при утврдување на нето приходот, не се искажуваат во овој дел. Во колона (4) се искажуваат сите платени аконтации на персоналниот данок.

Во годишната даночна пријава за 2001 година на овој реден број, во колоната (4) обврзниците ги искажуваат: уплатените аконтации на данок од плата на вршителот на дејноста, платените аконтации на персонален данок утврден со аконтативно решение и платените аконтации на данокот на добивка, за периодот од годината до кога плаќале данок и по оваа основа.

Член 14

На реден број 10 - Приходи од имот и имотни права (закупнини), се искажуваат приходите остварени од издавање под закуп или подзакуп земјиште, станбени и деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, опрема, превозни средства и други видови на имот за кои е утврдена обврска за плаќање на данокот согласно член 32 од Законот. Како вкупен износ на одбитоци, во колона (3) се искажува износот на трошоците пресметани во висина од 40%, односно 50% од бруто закупнината, согласно со членовите 34 и 34-а од Законот.

Член 15

На реден број 11 - Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост, се искажуваат приходите остварени од авторски права и права од индустриска сопственост, утврдени согласно со член 38 од Законот, а како трошоци во колона (3) се искажуваат износите на нормираните трошоци пресметани во висина од 25% до 60% од бруто приходот, согласно член 41 од Законот, или стварните трошоци кои обврзникот ги документирал при плаќањето на аконтативниот данок.

Член 16

На реден број 12 - Дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај правни и физички лица, се искажуваат бруто приходите остварени по оваа основа, а како одбиток, во колона (3) се искажува 50% од остварениот бруто износ што не подлежи на оданочување, согласно со одредбите на членот 49, став 1 од Законот.

Член 17

На реден број 13 - Приходи од камати за кои постои обврска за плаќање на данок, се искажуваат приходите остварени од: каматите по заеми дадени на физички и правни лица и каматите по обврзници или други хартии од вредност, во износи што биле основа при аконтативното оданочување согласно со член 49 од Законот.

Член 18

На реден број 14 - Остварени капитални добивки се искажуваат капиталните добивки остварени во текот на годината. Во колона (2) на овој реден број како бруто износ се искажува износот утврден како разлика на бруто капиталните добивки и бруто капиталните загуби што обврзникот ги остварил. Во колона (3) како вкупни одбитоци се искажуваат олеснувањата во износи во кој се одобрени при аконтативното пресметување на данокот на капитални добивки, а во колона (4) сите платени аконтации на данокот утврден согласно со аконтативните решенија на органот за јавни приходи.

Член 18-а

На реден број 15 - Добивки од игри на среќа и други наградни игри.

Член 18-б

На реден број 16 - Други приходи на кои аконтацијата на данокот не се плаќа по одбивка.

Член 18-в

На реден број 17 - Други приходи на кои аконтација на данокот се плаќа по одбивка .

Член 18-г

На реден број 18 - Даночно ослободување по основ на донации во висина од 20% од годишниот даночен долг но не повеќе од 24.000 денари.

Член 19

На реден број 19 - Искористено даночно ослободување при аконтативното оданочување, се искажува износот на лично ослободување, утврдено согласно членот 10, став 1, точка 3 и член 11 од Законот, во

износи во кои обврзникот ги искористил во текот на годината при утврдување на аконтативниот данок.

Член 20

Образецот "ПДД-ГДП" се заменува со нов образец "ПДД-ГДП", кој е даден во прилог на овој правилник.

Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".